



СЛУЖБЕН ЛИСТ

НА ДЕМОКРАТСКА ФЕДЕРАТИВНА ЈУГОСЛАВИЈА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ“ излегува два пати неделно. — Ракописите не се враќаат. — Огласите по тарифата. — Чековна сметка №. 62324. — Поштарина платена во готово.

Петак, 3 август 1945
БЕОГРАД

БРОЈ 55

ГОД. I

Цена 3.— дин. од табак. — Преплата за второто полугодие на 1945 год. дин. 350.—. — Редакцијата: Бранкова №. 20. — Телефоните: 20-426 и 20-427.

517.

По предложението на Министерскиот совет, а на основание на членот 4 на Решението за Врховното законодателно и извршно народно претставително тело на Југославија како времен орган на народната власт во Југославија за време народно-ослободителната војна, Президиумот на Антифашисткото веќе на народното ослободување на Југославија доносује

ФИНАНСИЈСКИ ЗАКОН

ЗА БУЏЕТСКИ ПЕРИОД ЈУЛИ-ДЕКЕМВРИ 1945 ГОДИНА

Општи одредби

Член 1

Буџетот на расходите и приходите на сојузните органи на државните власти и самостојателните државни институции за буџетски период јули-декември 1945 година се состојат од:

Расходи — — — — динари 12.544.000.000.—

Приходи — — — — динари 9.844.000.000.—

Вишокот на расходите над приходите од — — — динари 2.700.000.000.— има да се покрије од обртниот капитал на Главната државна благајна.

Член 2

Одобрениот буџет на расходите го извршуваат министрите, нивните помоќници или од министрите овластените старешини на учреденијата, институциите или претпријатијата. Они се овластени да во својство на наредбодавци стварајат задолженија за државната каса. Како сметкополагачи се сметат старешините на сметководствата, како и сите онија лица на који се повери раковањето со парите, вредностите или материјалот. Нив ги определује: а) старешините на сметководствата — сојузниот Министер за финансии; б) другите сметкополагачи — режисерите, министрите односно старешините на учреденијата, институциите и претпријатијата.

Наредбодавците како и сметкополагачите секој за својата работа сносат одговорност.

Член 3

Сметководството при министерствата, самостојателните благајници на стопанските министерства, самостојателните државни институции и претпријатијата, се должни да извршуваат буџетот онака како е одобрен. При издавање повелбите и наложенијата за

исплатување наредбодавците и шефовите на сметководствата на онија министерства, при који постојат сметководства со сопствена благајна, ќе постапуваат по прописите за државното сметководство, који се досега применујани. Повелбите за исплатување на наредбодавците на онија министерства, при који постојат помоќници сметководства без сопствена благајна, ќе према потпишуваат уште и шефовите на сметководствата на тија институции, односно нивните заменици.

Член 4

Самостојателните државни институции, који немаат своја сметководства, ќе ја вршат сметководствената служба преку режисерите и ќе ги водат сите книги, предвидени за сметководството. При министерствата на стопанскиот карактер, покрај шефот за сметководство, за извршување поедините задачи, можат да постојат режисери, чији број зависи од самата природа на работата, која односно министерство ја врши.

Член 5

Кредитите предвидени со буџетот ќе се отвараат по решението на сојузниот Министер за финансии. Во цел на равномерно оптеретување на државната благајна и распоредот на готовината, секоје министерство, самостојателна државна институција и претпријатие, на секој први и петнаести во месецот ќе известује министерството за финансии — Главната државна благајна за висината на сумите који ќе им бидат потребни за наредните петнаест дена.

Член 6

Вкупната сума на расходите на Министерството за народна одбрана ќе се покаже во една партија на буџетот за расходите за буџетски период јули-декември 1945 година.

Отварањето на кредитите на Министерството за народна одбрана ќе се врши по образложените барања на кредитот на надлежниот наредбодавец, во смисла на чл. 5 на овој Закон. Од овака отворените кредити ќе се вршат исплатувања во глобални износи, на основание на поднесените признаници и наложенија. За Главната државна благајна тија признаници — наложенија се сметат за ликвидни документи.

Министерството за народна одбрана ќе изработи свој буџет на расходите рашчленет по буџетските партии и ќе го поднесе на сојузното Министерство за финансии на одобрување.

Член 7

Ангажувањата по буџетот за период јули—декември 1945 година можат да се вршат до 31 декември 1945 година, а повелбите за исплатуење можат да се издават до крајот на јануари 1946 година, додека исплатуењата и книжењето може да се врши до крајот на февруари 1946 година. Ангажувањата можат да се вршат само во границите на отворените кредити.

Сите сметководства ќе доставуваат до 10 на наредниот месец извештај за поминатиот месец за ангажуваните расходи и реално извршените исплатуења. Министерствата на стопански карактер и стопанските институции ќе доставуваат во истиот срок и извештаји за наплатените приходи за поминатиот месец.

Овија извештаји ќе се составуваат по буџетските партии.

Член 8

По образложените предложенија на надлежните министри може сојузниот Министер за финансии да одобрује вирмани по буџетот на расходите и приходите за буџетски период (јули—декември 1945 година). Повишуење личните на терет материјалните кредити и обрнато не може да се одобрује.

Член 9

Министерствата на стопански карактер, самостојателните државни стопански институции, чији расходи и приходи се покажуваат во буџетот, можат во границите на одобрените пресметки, да ги трошат своите приходи.

Во недостаток на потребен обртни капитал може сојузниот Министер за финансии да им одобрује времени позајмици или заклучуење на заем при државните и од државата повластените парични заведенија.

Член 10

Сите непредвидени, недоволно предвидени и ванредни кредити ќе ги одобрује, по образложеното посакуење на поедините министри, сојузниот Министер за финансии на терет на буџетските резерви или на терет на обртниот капитал на Главната државна благајна.

Член 11

За извршуење на буџетот ќе се применуваат прописите, со кои е регулирана работата на државното сметководство. Одстапуење од овија прописи, по образложеното предложеније на надлежниот Министер, ќе одобрује сојузниот Министер за финансии.

Член 12

Исплатуењата од кредитите предвидени со буџетот на расходите и приходите за буџетски период од јули—декември 1945 година, како и реализираните приходи ќе се книжат по разделите и партиите.

Член 13

Предложенијата на буџетите на федералните единици, односно предложенија на буџетите на глав-

ните и областните народни одбори ги доставуваат земските министри за финансии на претходна согласност на сојузниот Министер за финансии.

Ако при свестраното оценуење на приходите и расходите се утврди вишок на приходите над расходите, тој вишок влегује во сојузната каса. Во случај на буџетски мањак, истиот ќе се покрије со дотација од државниот буџет.

Определените дотации ќе се исплатуваат во еднакви месечни износи, со тоа да вкупниот износ на исплатената дотација не може да биде поголем од процентот на наплатените приходи по буџетот на односната земја.

Земските министерства за финансии ќе доставуваат на сојузното Министерство за финансии до 10-и на наредниот месец извештаји за сите наплатени приходи за миналиот месец, како по сојузниот, така и по земскиот-буџет на приходите.

Со овој извештај земските министерства за финансии ќе доставуваат за истиот срок и сумарни предмет на извршените расходи по своите буџети.

Член 14

Сите уредно ангажирани задолженија на лична и материјална природа од миналите буџетски периоди ќе се исплатуваат на терет на обртниот капитал на Главната државна благајна. Постапуење за правилно ликвидирање на тија задолженија ќе пропие сојузниот Министер за финансии.

Член 15

Кредитите предвидени за исплатуење помоќи, потпори и субвенции по буџетот на Министерството за социјална политика за буџетски период јули—декември 1945 година можат по распоредното решение на сојузниот Министер за социјална политика да се исплатуваат во глобални износи на федералните единици, односно на главните и обласните народни одбори, со тоа, да се за извршените исплатуења исплатните благајни на федералните единици и на главните и обласните народни одбори пресметуваат со редовни месечни пресметки со сојузното Министерство за финансии преку своите земски министерства за финансии, а извештаји за утрошените кредити федералните единици односно главните и областните народни одбори ќе доставуваат на сојузното Министерство за социјална политика на крајот на секој месец.

Од кредитите по предниот став можа да се вршат и исплатуења за поминатите буџетски периоди.

Доколку со буџетот предвидените предмети не ќе бидат доволни за целите од ставот први, исплатуењата на овија помоќи ќе се вршат на терет на обртниот капитал на Главната државна благајна.

Се става во должност на сојузниот Министер за социјална политика, да, во согласност со сојузниот Министер за финансии, изврши до 1 септември 1945 година ревизија на сите решенија за помоќи по буџетот на Министерството за социјална политика.

Член 16

До понатакашно решение се обуставуваат исплатуењето на ануитетите по зајмовите и долговите на државните и самоуправниите тела, заклучени до ослободуењето.

Член 17

Задолженијата од лична и материјална природа, создадени за време на окупацијата, не можат да се исплатујат. Од овава можат да се чинат изнимци само за оние задолженија, за кои надлежниот Министер ќе сака исплатуење со нарочно образложение. Тија сакања ќе ги цени одредената комисија во сојузното Министерство за финансии, по чије предложеније ќе доноси одобруење сојузниот Министер за финансии. Исплатуењето на овија задолженија паѓа на терет на обртниот капитал на Главната државна благајна.

Член 18

Сите министерства, државни институции, учреденија и претпријатија, се должни сите свои решенија од уредбодателен карактер, правилниците и статутите кои посредно или непосредно се докачуваат на државните финансии, да ги доставуваат на претходна согласност на сојузниот Министер за финансии.

Член 19

Сите државни стопански претпријатија, како и стопански претпријатија под државна управа или државна контрола, ќе се финансираат во овој буџетски период од своите сопствени средства по специјалните (посебните) буџети, кои ги одобрује сојузниот Министер за финансии. Буџетот со економскиот план за период јули—декември 1945 година претпријатијата се должни да го поднесат преку надлежниот Министер на сојузниот Министер за финансии на одобруење најдоцна до 1 септември 1945 година.

Во случај да овија претпријатија не можат да урвоте своите расходи и приходи, можат, во цел на активирање работите, да заклучуваат зајмови при државните и од државата повластените парични заведенија со државна гаранција, која, по предложеније на ресорниот министер, во името на државата ја потпишује сојузниот Министер за финансии. Анунтетите по овака заклучените зајмови претпријатијата се должни да ги унесат во својот редовен буџет.

Член 20

Надокнадите на исклучителните трошкови на делегациите, политичките и војните мисии, било во динари или друга валута, по одредениот курс, се утврдуваат со решение на сојузниот Министер за финансии. Расходувањето на таквија издатоци ќе се врши на основание на решението и признаницата, а на терет на резервните буџетски кредити.

Трошковите и разликите на курсот за овија исплатуења паѓаат на терет на буџетските резервни кредити.

Одредби за даноците, таксите, трошарината и царините

Член 21

Со исклучение од прописите на Временото решение за финансирање, приходите од непосредните даноци, т. е. од земјарина, кукјарина, течевина, данокот на рентите, друштвениот и службеничкиот данок, како и данокот на неженетите лица, влегуваат како приход на земјата, на чија територија се расподелуваат и наплатуваат. Од овава се изузимаат: а) службеничкиот данок на припадностите на

службениците и работниците на министерствата на сојузната влада, нивните подручни учреденија, институции и претпријатија; б) данокот на неженетите лица, кои се расподелуваат на службеничкиот данок под а); и в) данокот на печалбата на претпријатието на сојузната влада и претпријатијата на нејните учреденија и институции, кои припаѓаат на благајната на сојузната влада.

Данокот на работниот промет (општи, вкупни и данокот на луксуз), трошарините, царините и таксите, влегуваат како приход во сојузниот буџет за покривање заедничките потреби.

Општиот и вкупниот данок на работниот промет и данокот на луксуз на должниците, кои овија даноци ги плаќаат пашално, припаѓаат на земјата на чија територија се расподелуваат и наплатуваат.

Со исклучение од постојеките прописи за 1945 година ќе се расподели данок на приходот од земјата како и соодведените прирези на сите земјоделци без обзир на висината на чистиот катастарски приход.

За 1945 година ќе се расподели непосредни данок на приходот од државните земјишта и државните зданија, како и на приходот од земјиштата и зданијата на федералните единици и главниот односно обласниот народен одбор. На расподелениот основни данок можат да се расподелуваат и соодветните прирези. Нов данок нема да се расподелува на оние земјишта на државата, на федералните единици, на главниот и обласниот народен одбор, кои се теквински неисползуваат, како ни на оние државни зданија и зданија на федералните единици, на главниот и обласниот народен одбор, кои се употребуваат во јавни цел, или во нив стануваат работници и намештеници, на кои по постојеките прописи припаѓа стан, како составни дел на нивните припадности.

Со исклучение од §-от 1—7 на Временото решение за финансирање, наплатените приходи од даноците, кои по предните одредби се доделени на благајната на сојузна влада, ќе се книжат во даночниот дневник одвоено од другите приходи, а наплатуење на трошарина, царини и такси ќе се книжи на досегашниот начин.

Наплатените даноци и другите давачки, кои припаѓаат на благајната на сојузната влада, се должни сите наплатни благајни да ги доставуваат на Главната државна благајна штом се присобере поголема сума, а најдалеку секој 10 дена. Забранета е макар и најкуса послуга со овија приходи, а доколку се утврди таква неправилност, ќе се применат соодветни законски мерки.

Член 22

За ради покријќи на своите расходи, окружните, околинските, градските и местните народни одбори, можат да воведуваат прирези и такси, а градските покрај тоа уште и трошарини.

Приходите од предниот став ќе ги одобрује земскиот Министер за финансии, односно главните и обласните народни одбори според напатствијето кое ќе го издаде сојузното министерство за финансии.

Уведување специјални давачки, кои несе предвидени со овава напатствие, ќе одобрује сојузниот Министер за финансии.

Секоје решение од првиот став ќе се достави во оверен препис на сојузното Министерство за финансии за ради евиденција.

Член 23

1) Материјалот, возилата, приборот, алатот, машините, мазивото, дрвото, вагленот, инсталациите на сите сорти, нивните составни и резервни делови, који се употребуваат за потреби на државните железници и државните бродарски институции, подредени на Главната управа на речното соопштение, се ослободуваат од сите трошарини, митнини, мостарини, такси и давачки који наплатуваат федералните единици и народните одбори, без обзир да ли се пренесуваат низ ова подручје или во ова подручје се употребуваат односно уградуваат.

Материјалот, возилата и сето друго наведено во предниот став, се ослободуваат од сите доприноси, такси и давачки на сите јавни институции.

Државните железници и државните бродарски институции подредени на Главната управа на речното соопштение се ослободуваат од плаќање на сите трошарини на сиот материјал, уклучувајќи тука и електричната енергија, која се набавува за нивните потреби.

Материјалот, који е наведен во предните ставови а који се набавуваат и увозат од странство за потребите на државните железници и државните бродарски институции подредени на главната управа на речното соопштение, се ослободуваат од плаќање на сите давачки, који се наплатуваат на царинарниците, со исклучение лежарината.

2) Сите набавки, испорачки и работи за Југословенската армија и Југословенската морнарица, који се вршат во земјата и странство, се ослободуваат од сите државни и земски давачки, трошарини и такси како и давачки, трошарини и такси на народните одбори.

3) Министерството за пошта, телеграфи и телефони се ослободуваат од плаќање царини, вкупниот данок на работниот промет, данокот на луксуз и другите државни и земски такси и давачки, како и такси и давачки на народните одбори, за сиот материјал увозен од странство и наменет за обновување, оправачки и одржување телеграфските и телефонските линии и урегјаји, без обзир да ли овој материјал се проносува низ дотично подручје или во ова подручје се употребуваат односно уградуваат.

Заради ослободувањето од плаќање на царини и други давачки по предниот став, е потребно спецификациите за односниот материјал да ги овери Министерството за пошта, телеграфи и телефони.

Член 24

Сојузниот Министер за финансии може, кога интересите на државата тоа ќе сакајат, да заводува, повишува, смалува или укинува увозни и извозни царини за поедини предмети.

Овластувања

Член 25

Се овластува сојузниот Министер за финансии:

1) по предложение на Министерот за конституанта, да одреди и одобри сума потребна за технич-

ко спроведување изборите за Уставотворна скупштина. Овија расходи има да паднат на терет на обртниот капитал на Главната државна благајна;

2) по образложеното предложение на надлежните министри да може да доносува решенија за исплатување посебни надокнади и премии на групи и поединци, који нарочно се покажале на работата, за нивната пожртвована и совесна работа, како и на групите и поединците за работа, која доприносува на економија на материјалот, поголема продуктивност и поарнување квалитетот на производството, постигнати изнад нормалната задача и ефектот.

Награди можат да се исплатуваат и на други лица за специјални и стручни работи.

На пострадалите на служба или на нивните фамилии може сојузниот Министер за финансии по надлежното предложение да одобрува помоќ.

Сите исплатувања по оваја одредба паѓаат на терет на буџетските резервни кредити, доколку за истите во буџетот несе предвидени редовни кредити;

3) да може да доносува решение за исплатување надокнади за работа на персоналот, који е на работа во служба на Президиумот на Министерскиот совет до крај на декември 1945 година. Овија исплатувања паѓаат на терет на буџетските резервни кредити;

4) да, во споразумение со ресорните министри, може да изврши стопување на еднородните фондови, како и укинување оние фондови, чија неактивност и нерационалност ќе биде утврдена;

5) да издаде гарантни благајнички бонови на државните и другите претпријатија при који, со обзир на нивната општа стопанска важност, се укаже потреба затоа, а во цел на прибавување потребни финансиски средства при паричните заведенија. Стопанската важност на работата на односните претпријатија ја оценуваат надлежните стручни министерства во согласност со претседателот на стопанскиот совет.

Висината на гарантните благајнички бонови на сојузното Министерство за финансии во промет не може да биде поголема од една милијарда динари.

Формата, каматната скала и рокот на гарантните благајнички записи како и границите на нивната употреба ќе ги пропише сојузниот Министер за финансии со своето решение;

6) да, со исклучение од постојеките прописи, може со своето решение да определи превземање работите на Поштенските штедилници на подручје на целата држава;

7) да по предложение на сојузниот Министер за просвета, може на терет на буџетските резервни кредити да врши исплатување припадностите на учителите и професорите на работа во странство, за време од први декември 1944 до 31 март 1945 година до износ од 85.000.— динари ДФЈ;

8) да може, во цел на унапредување на финансиската служба, да издава стручен лист, во који, покрај останалото, ќе се објавуваат сите прописи од финансиска природа. Со исклучение од Решението на Националниот комитет за ослободување на Југославија од 10 февруари 1945 година („Службен лист“ бр. 8) сојузното Министерство за финансии може да

издава збирки на законите, уредби и други прописи од финансиска природа со евентуални коментари. Поблиски одредби за издавање и уредување на овој службен лист ќе пропише сојузниот Министер за финансии со својот Правилник;

9) да, на терет на обртниот капитал на Главната државна благајна, исплатује времени безкаматни позајмици на федералните единици, на главните и областни народни одбори како и на окружните и околиските народни одбори, општините, самостојателните државни и самоуправни претпријатија и институции, задруги и претпријатија под државна управа. До сега исплатените позајмици се одобрујат; и

10) да може да исплатује принадлежности на службениците на Дирекцијата за ликвидација земјоделските долгови на терет на обртниот капитал на Главната државна благајна додека Фондот за исплатување на земјоделските долгови при Дирекцијата за ликвидација не дојде до средстава да сам исплатује принадлежностите на својте службеници.

Член 26

Се овластује сојузниот Министер за социјална политика да со своето решение може да доделује потребни износи од кредитот одобрен за поможување и издржување децата на Централната управа на групните детински домови и концентрисани населенија, преку Главниот народноослободителен одбор за Војводина, који ќе троши за потреби околу издржување и осигурање децата, без обзир на прописите на Уредбата за државното сметководство и другите сметководствени прописи.

Пресметување на овака извршените исплатувања со сојузното Министерство за финансии одговорните сметкопологачи ќе вршат месечно преку финансиското одделение на Главниот народно-ослободителен одбор на Војводина во Нови Сад, а извештајите за утрошените кредити ќе ги доставуваат на сојузното министерство за социјална политика.

Член 27

Се овластује Министерот за колонизација да, од буџетски предвидениот кредит „Трошкови на превозот и сместувањето на населениците“, а во случаји каде се покаже тоа како преку потребно, може да одреди на поедини колонисти помоќ. Потребата за оваја помоќ и висината на истите ќе ја цени и определује во секој конкретен случај Министерот за колонизација, како и овој орган који он за тоа го овласти.

Член 28

Се овластује Министерот за пошти, телеграфи и телефони да, од кредитот одобрен по буџетот за период јули—декември 1945 година за патни и селидбени трошкови, може да ги исплатује и сите трошкови за извршените преместувања и селидби по потреба на службата до први јули 1945 година.

Член 29

Се овластује Министерот за соопштенија:

1) да може да нареди исплатување и расходување на сите лични и материјални задолженија создадени

после ослободувањето на подручијето на управата на железниците Загреб и Љубљана од одобрените кредити по буџетот за буџетски период јули—декември 1945 година;

2) да, во споразумение со сојузниот Министер за финансии, донесе уредба за враќање, наплатаување и сторнирање возарината и другите пристојби на државните железници, како и образување фондот за контрола на наплатената возарина.

Член 30

Се овластује Министерот за народна одбрана, да во согласност со сојузниот Министер за финансии пропише „Правилник за финансиското работење во Југословенската армија и Југословенската морнарица“.

До доносување на овој Правилник финансиското работење во Министерството за народна одбрана ќе се врши по прописите на „Времениот правилник за новчаното работање во НОВ и ПОЈ“.

Член 31

Се овластује сојузниот Министер за просвета да може да образује, кога за тоа ќе се укаже потреба, централни културно-научни институции потребни за обновување на нашата земја и нејното културно издигнување, и да назначује културни аташеји во странство.

Потребните кредити за цели од предниот став, а најмногу до сума од 2,000.000.— динари, ќе стави на расположување сојузниот Министер за финансии од буџетските резервни кредити.

Член 32

Се овластује сојузниот Министер за пољоделие, да може да организира при Министерството за пољоделие научно-покусни заведенија, управи на пољоделските имоти, машинско-тракторски служби и машинско-тракторска школа.

Потребни кредити за цели од предниот став, а најмногу до сумата од 4,000.000.— динари, ќе стави на расположување сојузниот Министер за финансии од буџетските резервни кредити.

Член 33

Се овластује Поштенската штедилница, да на терет на „Сметката на губење и печалење“, а Државната хипотекарна банка на терет на „Сметката на разни расходи“, за 1945 година можат да вршат лични и материјални издатоци за обновување своите филијали, како и за образување нови филијали и пословници на Поштенската штедилница и Државната хипотекарна банка во местата који ќе ги одреди сојузниот Министер за финансии.

Одредби за договорите и набавувајќите

Член 34

1) Министерот за соопштенија, по претходната согласност со сојузниот Министер за финансии, може да одобрује договори на плаќањето на испорачката унапред, ако добавувајот не ги превземе испорачките без плаќање унапред.

Плаќањето унапред може да се договори до висината на даденото јемство, но највечку до 90% од договорената цена. Од претпријатијата и заведенијата од ноторна кредитна способност и оние који стојат под државна управа нема да се сака јемство;

2) сојузниот Министер за градежи со исклучение од прописот на § 170 на Уредбата за државното сметководство, во исклучителните случаи, може да договори плаќање унапред, најмногу до 50% од договорената цена;

3) Министерот за пошти, телеграфи и телефони, при заклучувањето на погодбите за набавујачки, може да договори давања аконтации до 30% од договорените цени;

4) со исклучение од односните прописи, сите набавујачки, работи, закупи и другите услуги, који за државата повлечујат расходи, можат да се заклучуваат и со непосредна погодба. Заклучувањето на непосредната погодба до износ од 10.000.— динари може да се додели на еден чиновник, а преку овој износ погодбите ќе ги заклучува комисија составенa од три чиновника, со тоа, да за погодбите преку износ од 500.000.— динари е потребна согласност на сојузниот Министер за финансии. Исклучително, преку еден чиновник можат да се заклучуваат погодби, кога се во прашање набавујачки по максимирани цени.

Исклучително од претходниот став сите набавујачки, работи, закупи и другите услуги, које врши Министерството, за градежи и Министерството за соопштенија, има да се поднесуваат на одобрување на сојузниот Министер за финансии кога овија договори односно набавујачки, работи и закупи достигнуваат или поминуваат сумата од 1.000.000.— дин.

5) решението за продолжување рокот, изменување и раскинување на погодбата за набавујачки на државните железници доносува наредбодавецот, који ја заклучил работата. Доколку се работи за дополнително повишување на цените, а вредноста на заклучената погодба заминува сумата од 1.000.000.— динари, е потребна согласност на сојузниот Министер за финансии;

6) за исплатувањата који повлечуваат издавање од државната каса поголемо од 15.000.— динари, со договорачот е должен да поднесе удостоверение за платениот државен данок за последното тромесечије, односно да изјави пристапување, од износите који има да ги прими, да се наплати должниот данок. Овоа важи и за случаи за исплата аванси. За купујачки односно набавујачки од државните претпријатија и институции нема да се сака удостоверение за платениот данок;

7) додека несе донесат максимирани бруто цени, во који се укалкулисани државните давачки, можат на досегашните максимирани цени во нето износ да се додадат државните давачки;

8) сите министерства, окружни и градски народни одбори, државни претпријатија и институции и претпријатија и институции на народните одбори, ќе вршат во иднина исплатување за набавујачки, работни услуги, чија вредност преминува 5.000.— динари, исклучително преку Поштенската штедилница или другите јавно-правни парични заведенија, преку вирманите на чековна, жиро или текува сметка на поверилецот, који е должен да при Поштенската штедилница или некоје друго јавно-правно парично заведение отвори своја сметка. Доколку овија јавно-правни парични институции немаат организирана

служба во местата за исплатување, овија исплатувања можат да се вршат непосредно.

Предниот став несе односува на лицата, који имаат посакувања по одношение на личните расходи, работничките надници, патните и селидбените трошкови, како и на лицата, фирмите и претпријатијата, који имаат посакувања за набавки, работи и услуги, извршени со непосредна погодба преку режисерот, во смисал на § 147 и 150 на Уредбата за државното сметководство. За оваквија посакувања не мора да се прилагат удостоверенија за платениот данок; и

9) ресорните министри, по претходната согласност на сојузниот Министер за финансии, можат да заклучуваат договори или погодби за набавување материјали и извршување работи и на подолги срокови, со тоа да се во наредниот буџет на расходите осигури потребан кредит за односната частична испорачка или работи.

Други одредби

Член 35

Висината на надокнадата на членовите на Антифашисткото векје на народното ослободување на Југославија ја определува со својето решение Президиумот на Антифашисткото векје на народното ослободување на Југославија.

Член 36

Државните службеници на сојузните органи на државната управа, који се избрани или ќе бидат избрани за чланови на извршните народни одбори не примајат своји редовни службенички припадности, туку надокнада за работа како членови на извршните народни одбори. Оваја надокнада ќе им се исплатува од буџетот на народните одбори при који се избрани за чланови.

Член 37

Припадностите односно заработувачките на ново-поставените и превземените државни службеници ќе се исплатуваат од денот кога дотичните службеници влегле на должност.

Ликвидацијата на овија припадности односно заработувачки ќе се врши на основание на писменото решение на надлежниот орган за превземање односно назначување.

Исклучително, а додека несе воспостави целокупната организација на соопштителната служба во државата, прописот на вториот став на оваја одредба не важи за Министерството за соопштенија и Министерството за пошти, телеграфи и телефони.

Член 38

Отворените посебни сметки на сојузното министерство за народно здравље по § 54 на финансискиот закон за буџетскиот период април—јуни 1945 година се укинуваат, а од преостаналите суми се ствара една сметка во цел на поефикасно работење на сузбијање болести и заштита од војната угрозените деца и организирање здравствената заштита на мајките и децата, како и давање субвенција за истата цел.

Исплатувањата од оваја сметка по признаниците на односните институции ќе се сметаат како посто-

јавни издатци, а нивното трошење ќе го контролира сојузниот Министер за народно здравље.

Овака отворената сметка по потрошуењето има да се ликвидира и укине.

Член 39

Обуставите на пензионерите, платежниците на Главната државна благајна, извршени во времето од 1 мај до 31 октомври 1944 година, ќе се исплатуваат на пензионерите, односно на нивните поверители на терет на обртниот капитал на Главната државна благајна. Поблиски напатствија ќе даде Отделението на државното сметководство на сојузното Министерство за финансии.

Член 40

По смртта на активниот или пензионираните службеник, надничарот или работникот, ќе се исплатује на име погребнина двомесечна бруто активна односно пензиска принадлежност на лицето, које е извршило погреб. Исплатуењето ќе се изврши на основание на потврдите на надлежните власти да односното лице е поднело трошкови за погребуење. Таја надокнада ќе се исплати и расходује на терет на оној кредит, од који биле исплатувани принадлежностите на умрениот службеник, пензионер односно надничар или работник. Овова решение важи за фамилиите на службениците који умреле после ослободуењето. Исто така, ќе се исплатује на име погребнина двомесечни бруто активни припадности на службениците и работниците на државните бродарски институции, који со несретен случај при службата на пловните објекти, ќе се удават и не ќе бидат пронајдени и погребени.

Член 41

Сите документи по који е извршено исплатуењето при магаџинот на Националниот комитет заклучно до 31 мај 1945 година макар по које основније, се сметат ликвидни.

Член 42

Началниците на финансиските Отделенија и шефовите на сметководствата на министерствата од стопански карактер, на самостојателните државни институции и претпријатија со сопствени благајни ги назначује и распоредуе сојузниот Министер за финансии.

Член 43

Се. примајат на знаење и одобрујат:

1) решенијата на сојузниот Министер за финансии донесени на основание §§ 8, 10, 11, 25 и 27 на Финансискиот закон за буџетскиот период април—јуни 1945 година;

2) решението на сојузниот Министер за финансии VII бр. 3892/45 за ликвидација на работите на Државната ликвидациона банка при Државната хипотекарна банка во Београд;

3) решението на сојузниот Министер за финансии VII бр. 3893/45 за отпишуење сакањата на Пензискиот фонд за довиците и децата на умрените чиновници и Пензискиот фонд на учителските довици, учителските деца и децата на државните забавиљи, који посакуења проистечуваат од исплатуењата извршени преку извештајниот биро на Српскиот црвен крст во Женева во времето од 1916—1918 година;

4) решението на сојузниот Министер за финансии VII бр. 2942/45 за средуење одношенијата на долповањата и посакуењата по меѓу бившата Краљевина Југославија и Државната хипотекарна банка во Београд.

5) решението на сојузниот Министер за финансии V бр. 5349/45 за исплатуење принадлежностите на непреземените службеници на Државниот совет, који со членот 2 на Законот за укинуење Државниот совет и управните судови се ставени на располагање на Президиумот на Министерскиот совет, како и Решението на сојузниот Министер за финансии V бр. 5351 од 30 јуни 1945 година;

6) решението на сојузниот Министер за финансии V бр. 5239 од 30 јуни 1945 година, со које Министерството за финансии на Демократска федеративна Југославија гарантира исплатуењето на зајемот од 2,000.000.— динара заклучен од стране на Единствените синдикати на работниците и намештениците на Југославија при Државната хипотекарна банка за откупуење палатата „Балкан“, сопственост на Државната хипотекарна банка; и

7) правилникот за дневниците на поштенските службеници за спроводуење поштата III бр. 1044 од 20 јуни 1945 година.

Член 44

Поблиски напатствија за извршуење буџетот на расходите и приходите и за правилно применуење одредбите на овој Закон ќе пропише сојузниот Министер за финансии.

Член 45

Овој Закон добива задолжителна сила на 1 јули 1945 година.

Президиум

на Антифашисткото веќе на народното ослободуење на Југославија

Секретар,
М. Перуничкић, с. р.

Претседател,
др. И. Рибар, с. р.

П Р Е
на државните расходи и приходи

Раздел	РАСХОДИ	Динари
I	Намесништво, АВНОЈ и обвинителство — — — — —	32,424.000.—
II	Президиум на Министерскиот совет — — — — —	22,613.000.—
III	Министерство за конституанта — — — — —	849.000.—
IV	Министерство за надворешни работи — — — — —	40,251.700.—
V	Министерство за внатрешни работи — — — — —	3,226.800.—
VI	Министерство за правосудство — — — — —	7,428.800.—
VII	Министерство за просвета — — — — —	4,912.500.—
VIII	Министерство за финансии:	
	Министерство — — — — —	69,398.800.—
	Поштенска штедилница — — — — —	7,919.100.—
	Државна хипотекарна банка — — — — —	17,790.800.—
	Управа на држав. монополи — — — — —	771,107.500.—
	Државна класна лотарија — — — — —	1,250.200.—
		867,466.400.—
IX	Министерство за соопштенија:	
	Министерство — — — — —	2,699.900.—
	Главна управа на поморството — — — — —	14,185.400.—
	Главна управа на речното соопштение — — — — —	134,154.600.—
	Управа на државните железници — — — — —	2,286,650.000.—
		2,437,689.900.—
X	Министерство за индустрија — — — — —	12,404.800.—
XI	Министерство за трговија и снабдуење — — — — —	13,768.700.—
XII	Министерство за пољоделие — — — — —	4,800.000.—
XIII	Министерство за шумарство — — — — —	4,731.000.—
XIV	Министерство за рударство — — — — —	8,315.700.—
XV	Министерство за колонизација — — — — —	4,241.800.—
XVI	Министерство за социјална политика — — — — —	1,362,537.000.—
XVII	Министерство за народно здравје — — — — —	10,213.000.—
XVIII	Министерство за пошти, телеграфи и телефони — — — — —	322,686.900.—
XIX	Министерство за градежи — — — — —	93,848.700.—
XX	Министерство за информации — — — — —	29,590.300.—
XXI	Министерство за народна одбрана — — — — —	4,500,000.000.—
XXII	Дотација на фед. единици и области — — — — —	2,700,000.000.—
XXIII	Буџетски резервни кредити — — — — —	60,000.000.—
	Вкупни расходи:	12.544,000.000.—

Г Л Е Д

период јули—декември 1945

Раздел	П Р И Х О Д И	Динари
I	Непосредни даноци:	
	Службенички данок — — — — —	100,000.000.—
	Друштвени данок — — — — —	10,000.000.—
	Данок на неженетите — — — — —	2,000.000.—
	Данок на работниот промет — — — — —	300,000.000.—
		412,000.000.—
II	Посредни даноци:	
	Трошарина — — — — —	549,380.000.—
	Такси — — — — —	408,300.000.—
	Царини — — — — —	60,000.000.—
		1,017,680.000.—
III	Монополи — — — — —	3,230,430.750.—
IV	Државно стопанство	
	Министерство за внатрешни работи — — — — —	600.000.—
	Министерство за правосудство:	
	Службени лист — — — — —	6,900.000.—
	Министерство финансии:	
	Поштенска штедилница — — — — —	8,800.000.—
	Државна хипотекарна банка — — — — —	18,451.650.—
	Државна класна лотарија — — — — —	8,786.000.—
	Министерство за соопштениа:	
	Управа на државните железници — — — — —	1,160,000.000.—
	Главна управа на реч. соопштение — — — — —	20,310.000.—
	Министерство за трговија и снабдуење — — — — —	1,000.000.—
	Министерство за социјална политика — — — — —	50.000.—
	Министерство за народно здравје	
	Завод за трансфузија на крвта — — — — —	3,500.000.—
	Мин. за пошти, телеграфи и телефони — — — — —	357,600.000.—
	Министерство за градежи — — — — —	500.000.—
	Министерство за информации — — — — —	530.000.—
		1,587,027.650.—
V	Државна стопанска претпријатиа и имоти	
	Вишкови на приходот — — — — —	3,500,000.000.—
VI	Разни приходи — — — — —	96,861.600.—
		9,844,000.000.—
	Сосема:	2,700,000.000.—
	Вишок на расходот над приходите во износ од — — — — — има да се покрије од обртниот капитал на Главната државна благајна	
	Вкупни приходи	12,544,000.000.—

518.

По предложение на Министерот за народна одбрана, а на основание на членот 4 на Решението за врховното законодателно и извршно народно претставително тело на Југославија, Президиумот на Антифашисткото веќе на народното ослободуење на Југославија доносује

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУЕЊЕ ЧЛЕНОТ 9 НА ЗАКОНОТ ЗА ДЕМОБИЛИЗАЦИЈА НА ПОСТАРИТЕ ГОДИШТА НА ОБВЕЗНИЦИТЕ, ЖЕНИТЕ И ХРАНИТЕЛИТЕ ВО ЈУГОСЛОВЕНСКАТА АРМИЈА И МОРНАРИЦА

Член 1

Членот 9 на Законот за демобилизација постарите годишта на обвезниците, жените и хранителите во Југословенската армија и морнарица се мења и гласи:

„Поблиски одредби за спроведуење на овој Закон ќе пропише Министерот за народна одбрана во споразумуење со сојузниот Министер за финансии и Министер за колонизација”.

Член 2

Овој Закон влегује во сила кога ќе се објави во „Службениот лист на Демократска федеративна Југославија”.

30 јули 1945 година

Београд

Президиум
на Антифашисткото веќе на народното ослободуење
на Југославија

Секретар,
М. Перунички, с. р.

Претседател,
др. И. Рибар, с. р.

519.

На основание на чл. 4 на Законот за укинуење Државниот совет и управните судови, Президиумот на Министерскиот совет пропишује

ПРАВИЛНИК
ЗА ЛИКВИДАЦИЈА НА ДРЖАВНИОТ СОВЕТ

Член 1

Службениците на бившиот Државни совет, који на основание на членот 2 на Законот за укинуење Државниот совет и управните судови се ставени на расположение на Президиумот на Министерскиот совет, а који до денот на влегување во сила на овој Правилник не се земени на работа, се разрешавајат од должноста.

Член 2

Библиотеката, архивата и канцеларискиот инвентар на Државниот совет се ставујат на раковање и употребуење на Врховниот суд на Демократска федеративна Југославија, со тоа што предходно ќе се изврши попис и по еден оверен список на наведениот материјал ќе се достави на Президиумот на Министерскиот совет и на Врховниот суд.

Член 3

Имовината на задужбината „Велимиријанум”, со која според одредбите на Законот за задужбината „Велимиријанум” е управљавал Државниот совет, се предава, до конечното решение, на управљавање на Задужбинскиот отсек на Министерството за просвета на Србија.

Примопредавачката на имовината на задужбината „Велимиријанум” ќе изврши мешовитата комисија која ќе ја одреди споразумно Президиумот на Министерскиот совет на Демократска федеративна Југославија и Президиумот на земската влада на Србија.

По еден оверен примерок од комисискиот извештај ќе се достави на Президиумот на Министерскиот совет на Демократска федеративна Југославија и на Президиумот на земската влада на Србија.

Член 4

Одредбите за ликвидација на управните судови ќе пропишат со правилник президиумите на земските влади.

Член 5

Овој Правилник влегује во сила кога ќе се објави во „Службениот лист”.

30 јули 1945 година

Београд

Претседател на Министерскиот совет
и Министер за народна одбрана,
Маршал на Југославија
Јосип Броз-Тито

520.

РЕШЕНИЕ

ЗА ЛИКВИДАЦИЈА ШТЕДИЛНИЦА НА ДУНАВСКАТА БАНОВИНА ВО НОВИ САД

Со денот на влегувањето во сила на оваа Решение поминује Штедилницата на Дунавска бановина, Нови Сад, во ликвидација.

2) Ликвидацијата на Штедилницата на Дунавска бановина, Нови Сад, ќе ја изврши ликвидациониот одбор од пет лица, који ќе бидат определени со одвоено решение.

Седиштето на ликвидациониот одбор е Нови Сад.

3) Ликвидацијата на Штедилницата на Дунавска бановина, Нови Сад, како и иминјата на членовите на ликвидациониот одбор има да се пријави на надлежниот суд.

4) Со поставуењето на ликвидациониот одбор се разрешује од должноста за водење работите Управната комисија на Штедилницата на Дунавската бановина во Смедерево, а исто така има да се разреши од должноста делегатот на Главниот одбор за Војводина при Штедилницата на Дунавска бановина во Нови Сад.

5) Ликвидационата маса т. е. целокупната актива и пасива на Штедилницата на Дунавска бановина, Нови Сад, превзимат Стопанска банка на Србија, Београд и Стопанска баџка на Војводина, Нови Сад, секоја по својето подручије. Како основание за поделуење ќе служат книгите на централите и филијалите заклучени на ден 30 јуни 1945 година и местото на седиштата на оваја заведениа.

Стопанската банка на Србија и Стопанската банка на Војводина должни се како добри домаќини да вршат сите поверени им работи, инаку ја сносат штетата која би настанала заради недоволната грижливост и старање.

6) Гаранцијата за превземените задолжениа според својите стопански банки, ја превзимајат федералната единица Србија и автономната покрајина Војводина, вместо по раната гаранција на Дунавската бановина за задолжениата на нејзината штедилница.

7) Овова Решение влегува во сила веднага.

VII бр. 4158

24 јуни 1945 година

Београд

Министер за финансии,
Сретен Жујовиќ, с. р.

521.

ДОПОЛНУЕЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА РЕГУЛИРАЊЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИТЕ НА СЛУЖБЕНИЦИТЕ И ЛЕКАРИТЕ НА ИНСТИТУЦИ- ЈИТЕ ЗА СОЦИЈАЛНОТО ОСИГУРУЕЊЕ И НА ЈАВНИТЕ СЛУЖБИ ЗА ПОСРЕДУЕЊЕ НА РАБОТИТЕ

На основание на чл. 13 на Уредбата за регулирање припадностите на државните службеници од граѓанскиот ред и другите јавни службеници на сојузните министерства и институции

решавам:

Да на крајот на точ. 4) на Решението IV бр. 1384 од 2 јули 1945 година („Службен лист” бр. 50 од 17 јули 1945 година), се стави, вместо точка, записка и да се додаде следниот текст: „со тоа да уговорните лекари специјалисти за определен хонорар се должни да работат за секој платен сат половина сат по долго”.

IV бр. 1711

27 јули 1945 година

Београд

Министер за социјална политика,
др. Кржишник, с. р.

522.

ПОВЕЛБА ЗА ЗАБРАНУЕЊЕ НА УВОЗУЕЊЕ ВОКЊНИТЕ САДНИЦИ ОД ВОЈВОДИНА

Министерството за пољоделие на Србија со актот број 13003 од 17 јули 1945 година е доставило предложение на Заведението за пољоделски испрашуења во Топчидер бр. 813 од 16 јули 1945 година. Како на београдските пазари е примено големо довозуење на заразените со штитаста вошка јаболка, тоа се предложује да од територијата на Војводина се забранује извозуење на вокјните плодови, садниците на вокјето, прачките и се живо од дрвенестиот дел од Војводина во сите другите федерални единици, оти вокјките и другите дрва во Војводина се заразени со опасна штеточина со Калифорниски штиташ — *Aspidictus perniciosus* кој се бргу шири и лесно разносује, те постоји озбилна опасност да се пренесе и во нашите најјаки вокјарски центри.

Пред војната само некој околии во Војводина биле заразени со оваја штеточина и од тамо секој извоз на вокјето е бил забранен. Со обзир да за време на окупацијата не се вршела никаква контрола, се препоставује да се вошката раширила по целата Војводина, затоа би требало да се забрани извозуење на вокјето од целата Војводина.

На основание на предното и заклучците донесени на конференцијата одржана по тоа прашање на денот 24 јули 1945 година во Министерството за пољоделие на сојузната влада и на чл. 5 на Законот за сузбијање болките и штеточините на културните растенија

наредујам:

Да без предходна фитопатолошка контрола се забранује извозуење од Војводина вокјните садници, шибљето и се живо од дрвенестите делови во Србија, Македонија, Босна и Херцеговина и Црна Гора, по ради спречуењето на ширењето на Калифорниските штитасти вошки *Aspidictus perniciosus*.

За извршуење оваја Повелба ќе се грижат надлежните народни власти.

Прекршуењата на оваја Повелба ќе се казнат по прописите на Законот за сузбијање недопуштената шпекулација и стопанската саботажа.

За предното да се известат сите заинтересирани власти.

Оваја Повелба влегује во сила со денот на обнародувањето во „Службениот лист”.

11 бр. 5057

30 јули 1945 година

Београд

Министер за пољоделие,
др. В. Чубриловиќ, с. р.

523.

Во врска со Решението на Министерството за трговија и снабдуење со које е утврден делокругот на работата на сојузното Министерство и земските министерства за трговија и снабдуење по прашањата на акционарските друштва и Објаснуењето на Министерството за трговија и снабдуење бр. 8283 од 30 мај 1945 година, а поради еднообразно постапуење во поглед на објавуење/ податците на кои се задолжни акционарските друштва, се издава

НАПАТСТВИЕ

ЗА ОБЈАВУЕЊЕ ПОДАТЦИТЕ НА КОЈИ СЕ ЗАДОЛЖНИ АКЦИОНАРСКИТЕ ДРУШТВА

Акционарските друштва ќе вршат сите своји задолжни објави во службениот лист на онаја федерална единица, на чије подручије они имат своји седишта.

Покрај тоа, акционарските друштва, чија основна главница ја преминује сумата од 1,000,000.— динари должни се да вршат својите објави и во „Службениот лист на Демократска федеративна Југославија.”

IV бр. 8374

23 јули 1945 година

Београд

Помокјник
на Министерот за трговија и снабдуење,
Л. Соколов, с. р.

524.

ДОПОЛНУЕЊА И ИЗМЕНУЕЊА НА ОСНОВНАТА ТАРИФА НА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ ЖЕЛЕЗНИЦИ ЗА ПРЕВОЗУЕЊЕ ПАТНИЦИТЕ, БАГАЖОТ И СТОКАТА НА ЖЕЛЕЗНИЦИТЕ, КОЈИ ВАЖАТ ОД 1 ОКТОМВРИ 1940 ГОДИНА

Со Решението на Министерот за соопштенија Г. У. Ж. бр. 2516/45 од 25 мај 1945 година, а на основании на чл. 3 на § 4 и 5 на Уредбата за превозуење патниците, багажот и стоката на железниците, определени се следните времени изменуења и дополнуења на Основната тарифа на Југословенските железници за превозуење патниците, багажот и стоката на железниците кои важат од 1 октомври 1945 год.

1) Во членот 62 § 1 последното изречение се брише, а место него се пропишује следно: „уз товарниот лист се поднесује и дупликат и трипликат на товарниот лист који се на истиот облик како и товарниот лист”.

2) Во членот 63 § 1 (4) во седмиот ред пред думата „број” да се запише „серија”, а во осмиот ред да се избрише: „по тоа назначуење да ли се колите отворени или затворени”.

3) Во членот 63 § 9 во првиот ред после думата „во товарниот лист” да се избрише: „и” да се стави записка, а после думата: „во дупликат” да се додаде: „и во трипликат”. Во вториот ред да се избришат думите: „на српскохрватски или на словеначки” и да се запише: „на српски, хрватски, словеначки или македонски”. Во третиот ред иза думата: „Дупликати” да се додаде: „и трипликати”.

4) Д. о. XI уз членот 63 да се избрише изречението „Упишуењата вршени со рака, морат да се напишат со мастило”, а место него да се стави: „За запишуење вршено со рака може да се употреби и мастилава писалка вместо мастило”.

5) Во членот 68 § 5 на крајот на првото изречение да се избрише думите: „како и товарниот лист”

а да се стави: „кога и товарниот лист, како и трипликатот на товарниот лист, који служи за потреби на железницата“.

Приложение IV О. Т. (чл. 62)

Во § 1 т. 2 се менује и гласи: „За товарните листови ќе се употребује хартија на онаја боја и квалитет, који одговорује на приложените узорци на товарните листови (приложение V узорак 1 и 2).

Во § 3 се додава ставот 3 који гласи: „Во споразумуење со Министерот за финансии може да се издават товарни листови место утиснатите таксени марки само со буквите со отштампаната вредност“.

Во § 6 место думите на крајот: „нај далеку до 31 декември 1941 година“ да се стави: „до утврдување“.

Во чл. 26 § 4 во новиот втор став воведен со Изменување и дополнување на Г. У. Ж. бр. 1700/45, во шестиот ред пред „50 кг“ да се стави „започнати“.

Овија изменувања влегуваат во сила на 1 декември 1945 година, кој ден се пуштат во продавачка нови товарни листови.

Г. У. Ж. бр. 2516/45. — Од Главната управа на железниците, 25 јули 1945 година.

525.

ТАРИФСКО ОБАВЕДУВАЊЕ

На денот 1 август 1945 година влегуваат во сила следните тарифи на сите пруги на државните железници на Демократска федеративна Југославија, који се предадени на јавното соопштение, освен пругите: Горње Скопје—Жостов—Охрид; Подмоље—Ташморуниште; Подгорица—Плавница:

Тарифа за превозување стоката свеска 1; и

Тарифа за превозување стоката свеска 2.

Овија тарифи се во ствари ново пречистено издавање на старите тарифи који важеле до 6 април 1941 година, и тоа:

Тарифа за превозување стоката св. 1 од 1 јуни 1938 година; и

Тарифа за превозување стоката св. 2 од 1 септември 1940 година.

Тој ден престануваат да важат тарифите за превозување стоката, т. е. Тарифа за превозување стоката св. 1 и Тарифата за превозување стоката св. 2, који важиле на територијата на Југославија до 6 април 1941 година, како и сите тарифи за превозување стоката издадени за време на окупацијата.

Г. У. Ж. бр. 6448/45. — Од Главната управа на железниците, 30 јули 1945 година.

Дирекцијата за пошта, телеграф и телефон Цетиње Татар Ј. Мило, контролор 7 група, досега на работа при Командата за врска на Генералштабот на Југословенската армија.

Со Решение на Помокјникот на мичистерот за пошта, телеграф и телефон бр. 6111 од 8 јуни 1945 година, а на основание на поднесена молба и предложението на Дирекцијата за пошта, телеграф и телефон Нови Сад I број 3358 од 23 мај 1945 година се ставуе ван снага Решението на Главната п. т. т. Управа број 1575 од 16 февруар 1945 година за престанокот в службата, во колко се односи на Лоди Љ. Људевит, званичник 1 група, а именованиот се воведи во должност при XI п. т. т. секција Панчево.

Со Решението на Министерот за пошта, телеграф и телефон бр. 5962 од 31 мај 1945 година, а на основание чл. 10 Уредбата за регулирање припадности на службениците од граѓански ред од 20 април 1945 година, прима припадности на 6 положајна група Петровиќ М. инж. Радмило, в. д. шеф на техничкиот отсек на Министерството за пошта, телеграф и телефон.

Со Решението на Министерот за пошта, телеграф и телефон бр. 6161 од 8 јуни 1945 година, а на основание чл. 4 Уредбата за поставување и унапредување на државните службеници на Демократска федеративна Југославија и чл. 2 точ. 2 Уредбата за регулирање припадности на државни службеници од граѓански ред, се поставуе за чиновнички приправник по § 45/2 Ч. з. во Главниот телеграф Београд Стефановиќ С. Зорица, свршена ученица на државната Трговачка Академија во Београд. Со овој се мења Решението М.бр. 13156/43 од 30 јуни 1943 година, во колко се односи на звањето на именованата.

ИСПРАВКА

Во Решение за определување цените на огревното дрво по пореклото од Војводина, објавено во „Службен лист“ бр. 49 од 13 јули 1945 година, се поткрала следната прешка:

Во чл. 1 стоји: Квалитет II 226.— Дин., а треба: Квалитет II 266.— Дин.

Бр. 5004. — Од Управа за цените, 16 јули 1945 година.

СОДРЖАНИЕ:

Страна

ДЕКРЕТИ	
МИНИСТЕРСТВО ЗА ПОШТА, ТЕЛЕГРАФ И ТЕЛЕФОН	
Со Решението на Министерот за пошта, телеграф и телефон бр. 6515 од 16 јуни 1945 година, а на основание на предложението на Дирекцијата п. т. т. Београд I бр. 8630 од 31 мај 1945 година, се отпушта од државната служба Начиќ Ђ. Флорика, чиновнички приправник по § 45/1 Ч. з. пошта, телеграф и телефон Београд 3.	
Со Решение на Помокјникот на министерот за пошта, телеграф и телефон бр. 6425 од 19 јуни 1945 година, а на основание на поднесена молба и решението на Министерството за пошта, телеграф и телефон број 3925 од 18 април 1945 година, се воведи во должност при Дирекцијата за пошта, телеграф и телефон во Београд Андоновиќ В. Васиљевиќ, виши контролор 6 група.	
Со Решение на Помокјникот на Министерот за пошта, телеграф и телефон бр. 6244 од 12 јуни 1945 година, а на основание на Решението на Министерството за пошта, телеграф и телефон број 3925 од 18 април 1945 година, се воведи во должност во	
517. Финансијски закон за буџетскиот период јули—декември 1945 година — — — — —	497
518. Закон за измена на членот 9 на Законот за демобилизација на постарите годишта на обвезниците, жените и на хранителите во Југословенска армија — — — — —	506
519. Правилник за ликвидација на Државниот совет — — — — —	506
520. Решение за ликвидација на Штедионцијата на Дунавската бановина во Нови Сад	506
521. Дополнение на Решението за регулирање припадностите на службеници и лекари на установите за социјално осигурување и на јавната служба на посредување за работа — — — — —	507
522. Повелба за забрана на увозот на вокјини садници од Војводина — — — — —	507
523. Напатствие за објавување на податците који се задолжителни за акционерска дружества — — — — —	507
524. Дополненија и измени на Основната тарифа на Југословенските железници за превоз на патници, пртљаг и роба на железниците која важи од 1 октомври 1945 година — — — — —	507
525. Тарифско обавестување — — — — —	508